НАСОКИ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПЛАТЕНА АКЦИЗА ЗА ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСАТАВНИШТВА И МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Намена на документ

Намената на ова упатство е да ги објасни процесите за поднесување на барање за враќање на платена акциза за дипломатски и конзуларни претставништва и меѓународни организации и за нивниот персонал, за акцизни добра купени на акцизното подрачје на Република Северна Македонија.

Најпрво, горенаведените субјекти потребно е да поднесат барање за одобрение во СОЦДАД - Порталот за трговци, со цел подоцна да може да поднесуваат барањата за поврат на акцизата.

2. Пристап во Порталот за трговци – апликација за акцизи

Пристапот во Порталот за трговци – апликација за акцизи за корисници започнува со најавување на прозорецот за најава (слика 1). Се појавува едноставен екран со логото на СОЦДАД и Царинската управа со две полиња за пополнување: КОРИСНИЧКО ИМЕ и ЛОЗИНКА, и две дополнителни полиња: ОБНОВИ и НАЈАВИ СЕ.

2.1. Прозорец за најава

Најавата во Порталот за трговци – апликција за акцизи започнува со внесување на:

- КОРИСНИЧКО ИМЕ (пример: име.презиме на корисникот)

-ЛОЗИНКА (пример: барем 12 карактери – букви, броеви и симболи)

- се притиска копчето НАЈАВИ СЕ (ако внесените податоци се точни) или се притиска копчето

ОБНОВИ за да се избришат внесените податоци и повторно се внесува корисничко име и лозинка (ако внесените податоци се погрешни).

COEPS	× 🛛 coulaa × +			100	P L	
> C .	traders-test.customs.gov.mk/myAccount-ui/protected/welcome.htm	04	0,	$\dot{\mathbf{m}}$	Θ	I
⇒ c •	traders-test.customs.gov.mk/ing/Account-ui/protected/weikoms.htm	0r	Q.	4	θ	
	Kopuswee ma					

Слика 1

2.2. Поднесување на барање за издавање на авторизација (одобрение) за поврат на акциза

После успешната најава, системот го прикажува заедничкиот ПОРТАЛ ЗА ТРГОВЦИ (слика 2).

COULDAN Main			Laure Mar 1999	
Соцдад : Моја с	метка смени апликација 🔹		JOSHA ME 198	Оод
Сункции Нер				
Почетна страница				
» Почетна страница				
Функции	Алликации			
Прегледај / Отстрани додепувања				
Задржи пи податоците на Моја сметка	CLIS	REG	GMS	
Промени лозинка		Harr Devictoria	Construction of Contract	
Дојдовни пораки	CLIS - Laboratory	User Registration	Guarantee Management System	
Податоци за вео услуги Пребарување на потпишани поднесувања	MEOS	TDP	ARS	
	Management of Econ. Operators System	Trader Declaration Processing	Accounting Revenue Service	
	RDS			
	Reference Data Service			

Слика 2

Со бирање на табот "MEOS – Management of economic operators system", системот на левата горна страна на екранот прикажува "Управување со одобренија". (Слика 3)

	be eo ekononekin oneparoj	ри смени апликација 👻	јазик 🚓 🎆 С
Функции Нер			*
Почетна страница			
» Почетна страница			
Управување со одобренија Управување со ОЕО	арања		
Корисни функции	CLIS	REG	ACC
	CLIS - Laboratory	User Registration	My Account
	GMS	TDP	ARS
	Guarantee Management System	Trader Declaration Processing	Accounting Revenue Service
	RDS		
	Reference Data Service		

Слика 3

Со кликање на "Управување со одбренија" се отвара мени на кое има опција да се поднесе барање за одобрение, да се поднесе барање за измена на издадено одобрение, да се пребаруваат барањата и да се пребаруваат одобренијата (слика 4).

СОЦДАД: Управ	ување со економски оператор	ОИ Смени апликација 🔻	Јазик 👯 👪 🛛	9 Ол
Сункции Нер			*	ppivf
Почетна страница				
• Почетна страница				
Управување со одобренија Поднеси барање	Барања			
Барање за измена на издадени одобренија	CLIS	PEG	400	
Пребарувај барања	0215	N20		
Пребарувај одобренија	CLIS - Laboratory	User Registration	My Account	
Управување со ОЕО				
Корисни функции	GMS	TDP	ARS	
	Guarantee Management System	Trader Declaration Processing	Accounting Revenue Service	
	RDS			
	Reference Data Service			

Слика 4

Со одбирање на полето" поднеси барање, се отвара листа на која се прикажани сите одобренија кои можат да бидат побарани преку системот. Во случајот се избира одобрение за ослободување од акциза со враќање (слика 5).

🛇 Почетна страница - СОЦДАД М 🗙 🔇 Action	Success - CDEPS Excise 🛛 🗙 🛛 S View application	on - CDEPS MEOS 🗙	+	
← → C ▲ Not secure traders-test.cu	stoms.gov.mk/trader-meos-ui/protected/mair	n.htm?execution=e5s1	⟨=mk	
	toms.gov.mk/trader-mees-wi/protected/main	.htm?execution=e5s1	8dang=mk	
	Акцизи			
	Времена акцизна дозвола			
	Акцизна дозвола			
	Одобрение за ослободување од акциза со враќање			
	Одобрение за акцизно повластено користење			
	Register Traders With Stamps			

Слика 5

Во зависност од тоа дали во системот барателот е логиран во улога на физичко или на правно лице, системот дава опција за поднесување на барање за ослободување од акиза со враќање за посебни субјекти за приватни или за службени потреби соодветно. Во случајов барателот е регистриран како правно лице и системот ја дава опцијата за поднесување на барање за издавање на одобрение за ослободување од акциза со враќање за службени потреби (слика 6).

a construction and	СОЦДАД: Управување со економски оператори Смени апликација 🔹	Јазик 🗰 🔠	🕁 Одјава
	Cymuse Help		1 ppivil -
	поднесување на барање за одобрение		
_	ж	Изберете вид и	продолжете
	Ве нолиме коберсте вид на поврат Посебон пределя за службения е • Посебон пределя и службения е • Кососа преме за надустриски целя		

Слика б

Се избира и се притиска полето "Изберете вид и продолжете" во горниот десен агол, по што се отвара нов прозорец со резиме на барањето на кое му е доделен единствен референтен број од системот.

Се продолжува со пополнување на податоците во барањето. Од паѓачките менија во делот "Царински орган на издавање" и "Царински орган на надгледување" се избира МК09000-Централна управа (слика 7).

	СОЦДАД: Управу	вање со економс	ки операт	ори Смени апликација ^ч	•	Јазик 🗰 🔢	
	Фунации Нер						Liviq L
1	Поднесување на барање за одобрение	>					
	» Поднесување на барање за одо	брение			Потврди	Поднеси Зачувај како работна ве	рзија на документ
100	Резиме на барање						
	Побаран вид на одобрение: Одобрение Вид на поврат: Посебни п	е за поврат на акцизни давачки редмети за службени потреби	•				
	Референтен број: 20191212-223342-3	16					
	Царински орган на издавање	МК009000 - Централна Управа					
	Царинска испостава за надгледување	МК009000 - (МК005091) ЦИ Блато	•				
	Одобрение за враање на акциза	(MK005234) HISTORY TEST (MK008010) Customs Office (MK009000) Централна Управа					
		DEPENDENCIA (MK050850) REGIONAL DE ADUANAS	рински ган за	•			
			TIN Opoj	MK4021991109104			
			даночен орој	402 199 1109 104			

Во општиот дел од барањето "царински орган за контрола" од паѓачко мени се избира повторно МК09000-Централна управа, додека даночниот број и називот на фирмата како и дел од деталите за контант со исклучок на името и презимето како и телефонскиот број и e-mail адресата ги пополнувабарателот (слика 8).

	openne			Потврди	Поднеси	Зачувај како работна верзија на докумен
Резиме на барање						
Тобаран вид на одобрение: Одобрение Зид на поврат: Посебни пр	за поврат на акцизни давачки редмети за службени потреби	1				
Референтен број: 20191212-223342-31	6					
Царински орган на издавање Царинска испостава за надгледување	МК009000 - Централна Управа МК005091 -	1				
Одобрение за враање на акциза						
		Царински орган за контрола ТIN број Мн Даночен број 400 Име ПР	 Централна Управа (4021991109104 21991109104 УИЛЕПСКАПИВАРНИЦА 			
Детали за контакт						
		Име Презиме Град Поштенски број Број на факс Име на улица Број на улица Општина Телефонски број	Петар Петревски ПРИЛЕП 7500 ЦАНЕ КУЗМАНОСКИ 13 Прилеп 0708598546			

Слика 8

Во делот од барањето "Посебен субјект", од паѓачко мени се избира шифрата на посебниот субјект, во зависност од тоа дали станува збор за Амбасада, Конзулат или Меѓународна организација (слика 9).

♥ Посебен субјект
Шифри на вид на посебен субјект Име на канцеларија на застапник Име на овластено лице Презиме на овластено лице Позиција на овластено лице

Слика 9

Останитете податоци во делот на барањето "Посебен субјект", односно: име на канцеларија на застапник, име на овластено лице, презиме на овластено лице и позиција на овластено лице барателот ги пополнува самиот (слика 10).

♥ Посебен субјект	
Шифри на вид на посебен субјект	г Амбасада
Име на канцеларија на застапник	Амбасада на Шпанија
Име на овластено лице	Петар
Презиме на овластено лице	Петревски
Позиција на овластено лице	Аташе

Слика 10

Податоците во делот "Банкарска сметка", односно Име на банка, Референтен број на пренос, Имател на банкарска сметка, број на банкарска сметка и сметка на пренос, барателот ги пополнува самиот (слика 11).

🛛 Бакнкарска сметка	
Име на банка	Стопанска оанка
Референтен број на пренос	256425652142569
Имател на банкарска сметка	Амбасада на Шпанија
Број на банкарска сметка	256425652142569
Сметка на пренос	256425652142569
Сли	v a 11

Слика II

По пополнување на барањето има опција за: Потврдување на барањето, Поднесување на барањето и Зачувување како работен документ.

По поднесување на барањето, истото се процесира во порталот на Царинската управа каде истото се разгледува и може да биде одобрено, да биде вратено на доработка или да биде одбиено. Времето за решавање по поднесеното барање е два месеци. Барателот може да го следи статусот на барањето со опцијата пребарување на поднесени барања (слика 4).

Кога ќе има соодветна одлука од Царинската управа по поднесеното барање, барателот ќе го добие следното известување, во случајот дека барањето е одобрено (слика 12).

4 · CUSTO	Функции Неір						
Пребарување	е на барање за одобрение						
~		2486 M					
реоарува	ње на оарање за одооре	ние					
	Кри	териуми за пребарување					
	n	ребарај според ARN					
	A	RN	Пребарај барање				
	-	ребарај според други критериуми					
	в	ид на барање О	добрение за поврат на акцизни д 🔻				
	П	одвид на барање	•				
	Д	атум на регистрација од					
	Д	атум на регистрација до					
	c	гатус	•				
	Si	nall producer of beer	W.				
	Si	nall producer of wine	The second secon				
	Sr	nall producer of spirits	¥				
				Избриши Пребарај ба	рање		
					3a	писи на една стра	на: 20
	ARN *	Вид на барање	Подвид на барање *	Датум на регистрација 🕈	<u>Статус</u> *	Дејства	
	MK19000000000000070E2	Одобрение за поврат на акцизни давачки	Посебни субјекти за официјални потреби	12.12.2019	Барањето е одобрено	Приказ	
	MK1900000000000006BA0	Одобрение за поврат на акцизни давачки	 Гориво за индустриски цели 	19.11.2019	Барањето е одобрено	Приказ	

Слика 12

Ова значи дека барателот може да започне со поднесување на декларации за ослободување од платената акциза по систем на враќање.

За поднесување на барање се избира табот: Поднесување на декларации од трговци (TDP), и системот ги прикажува различните менија на Порталот и тоа: дејства, транзит, увоз, извоз, акцизи и помош (слика 13).

	Not secure traders-test.customs.gov.mk/trad	ar-dp-ut/protected/m	ain.htm:rexecution=e1s188ang+m	ç						
	СОЦДАД : Мој С	оцдад						Jaava	(🗰 🏙	٥ ه
	Почетна страняца	Увоз Извоз	Акцизи Help					Корисник:	Katerina Mitreska Активен тр	roeet: b
	» Почетна страница Дејства	LRN	РБД/ЕРБ/РБАД	КОРИСНИЧКИ ИДЕНТИФИКАЦИСКИ	ДАТУМ НА ПОДНЕСУВАЊЕ	ВИД НА ДЕКЛАРАЦИЈА	СТАТУС НА ДОКУМЕНТ	СТАТУС	TIN	ДЕЈСТЕ
7	Промена на активен трговоц		19MK90000000000001089	arou -	пет., декем. 6, 2019	EM801	пет., декем. 6, 2019	Прифатена	MK1900000000000001375	Приказ движен
9			19MK9000000000001073		пет., декем. 6, 2019	EM801	пет., декем. 6, 2019	Прифатена	MK1900000000000001375	Приказ движен
3					пон. декем 2	EXP15	чет., декем.	Финализирана	MK4021991109104	Приказ движен
5		1575298744778	19MKXP900000009D7	ppwi	2019		0,2019			
5		1575298744778 1573039528473	19MKXP900000009D7 19MKXP900000007B2	ppivit	2019 сре., ноем. 6, 2019	EXP15	пон., декем. 2, 2019	Поништена	MK4021991109104	Приказ движен
		1575298744778 1573039528473 1574434271740	19MKXP9000000000752 19MKXP900000000752 19MKXP900000008D8	ppvn ppvn ppvn	2019 cpe, ноем. 6, 2019 пет., ноем. 22, 2019	EXP15 EXP15	пон., декем. 2, 2019 пон., декем. 2, 2019	Поништена	MK4021991109104 MK4021991109104	Приказ дакжен Приказ дакжен
		1575298744778 1573039528473 1574434271740 1575291935330	19MKXP900000009D7 19MKXP900000007B2 19MKXP900000008D8 19MKXP900000009B0	ppvil ppivil ppivil	2019 сре., ноем. 6, 2019 лет., ноем. 22, 2019 пон., декем. 2, 2019	EXP15 EXP15 EXP15	о, 2019 пон., декем. 2, 2019 пон., декем. 2, 2019 пон., декем. 2, 2019	Поништена Поништена Поништена	MK4021991109104 MK4021991109104 MK4021991109104	Приказ Денокен Приказ Денокен Приказ Денокен

Со бирање на табот акцизи се појавуваат различни акции во зависност од потребата за која се пристапува како што е прикажано на слика 14:

СОЦДАД : Мој (соцдад								Јази	: 🗰 🎫	😃 Одјав	a
Дејства Транзит	Увоз Извоз	Акцизи Help						ł	Корисник:	Katerina Mitreska Активен тр	говец: рріv	*
ShA . CUST		е-АД		•								17×
Почетна страница		Акцизна постапка		•	Ак	изни складови		•				
		Пребарување за ак	цизни декларации		Ак	цизни давачки		•				-
» Почетна страница		Пребарување на по	ораки за акцизи		Ак	цизни марки		•				//
D-i		Годишна количина	на враќање по корисни	к	Bp	аќање на акциза		•	Под	несување на барање за вр	аќање на акц	иза
Дејства	LRN	Нацрт			Ак	изно повластено	користење	•	AIYC	HN	ДЕЈСТВО	1 diana
трговец	1576184694648	Примерок			кем. 12,	. 12, EXP15 чет., декем. 12, 2019		Фина	пизирана	MK4021991109104	<u>Приказ на</u> движење	States and
	-	Вчитување на доку Барање за консулт	ација		кем. 6,	EM801	пет., декем. 6, 2019	Приф	ратена	MK19000000000000001375	<u>Приказ на</u> д <u>вижење</u>	-iliz
		Пресметување на	авачки	•	кем. 6,	EM801	пет., декем. 6, 2019	Приф	ратена	MK1900000000000001375	<u>Приказ на</u> движење	Second Street of Street
	1575298744778	19MKXP900000009D7	ppivfl	пон., д 2019	екем. 2,	EXP15	чет., декем. 5, 2019	Фина	пизирана	MK4021991109104	<u>Приказ на</u> д <u>вижење</u>	
	1573039528473	19MKXP900000007B2	ppivfl	сре., н 2019	оем. 6,	EXP15	пон., декем. 2, 2019	Пони	штена	MK4021991109104	<u>Приказ на</u> д <u>вижење</u>	Contraction of
	1574434271740	19MKXP900000008D8	ppivfl	пет., но 2019	оем. 22,	EXP15	пон., декем. 2, 2019	Пони	штена	MK4021991109104	<u>Приказ на</u> д <u>вижење</u>	
	1575291935330	19MKXP900000009B0	ppivfl	пон., д 2019	екем. 2,	EXP15	пон., декем. 2, 2019	Пони	штена	MK4021991109104	<u>Приказ на</u> движење	
	1575292213283	19MKXP900000009C9	ppivfl	пон., д 2019	екем. 2,	EXP15	пон., декем. 2, 2019	Пони	штена	MK4021991109104	<u>Приказ на</u> движење	
	1573137050103	19MKXD90000000000	nnivfl	чет., но	оем. 7,	EXD15	пон., декем.	Пони	штена	MK4021991109104	Приказ на	

Слика 14

Во подменито "Акцизна постапка" се избира "Враќање на акциза" и "Поднесување на барање за враќање на акциза".

2.3. Поднесување на барање за враќање на акциза

Функционалноста "поднесување на барање за враќање на акциза" ги опишува активностите кои ги изведува имателот на одобрение за поврат на акциза при поднесување на барањето.

Во делот "Основни подаотоци", податоците за референтниот број на барањето и датумот на поднесување се пополнуваат од системот, додека во делот "враќање на акциза", односно "Вид на корисник за ослободување од акциза" од паѓачкото мени се избира видот, осносно во конкретниот случај (1) Специјални предмети за приватни потребни, бидејќи бараелот поседува соодветно одобрение. (Слика 15)

соцдад : мој соцдад			Jas	ик 👬 🌆	004
Дејства Транзит Увоз Извоз ,	Нер		Корисник	Katerina Mitreska Ak	гивен трговец: ррі
Поднесување на барање за враќање на акциза					
Поднесување на барање за поврат	Пресметување на давачки	Провери декларација	Поднесување на декларација	Печатење на де	старација 🧲
					00
Основни податоци					
Референтен број 1576188388474 Ознака за резервна постапка					
Референтен орој за резервна постапка Датум на поднесување 12.12.2019					
Коментари		(Надлежен орга	ан) Царинска испостава		
Вкупен износ на давачки Вкупен износ на давачки за враќање Вкупно количина		Референтен б	poj		
Враќање на акциза					
Вид на корисник за ослободување од акциза Ве молим Број на одобрение за ослободување од акциза (1) Специ (2) Специ (3) Порти	е изберете • в изберете ални предмети за официјални потреби ални предмети за приватни потреби окано горизе за индустирски цели				
 (Главен дел) Враќање на акциза (4) Декла 	рација за поврат за мали производители				

Слика 15

Во делот од барањето "(Главен дел) Враќање на акциза" се пополнуваат податоците од фактурите односно сметките по кои е извршен прометот, односно од приложениот календар се избира "Датум на промет" и "Датум на фактура" и рачно се внесува број на фактура и износ на фактура (слика 16).

(Главен дел) Враќање на акциза	
**** ** ** **	
Главен дел - Единствен референтен број на запис 1 Име на снабдувач	Датум на промет 02.12.2019 Број на фактура 252 Датум на фактура 03.12.2019 Износ на фактура 6000

Слика 16

Во делот од барањето "(Главен дел) Враќање на акциза", "Национален производ",<mark>со</mark> притискање на знакот за пребарување се отвара нов прозорец каде може да се пребаруваат акцизни добра за кои може да се бара повратот на акцизата (слика 17).

		(падлежен орган) царинска испостава
купен износ на да	вачки	Референтен број МК009000 - Централна Управа
купен износ на да	вачки за вракање	
купно количина		
кање на акциза		
ид на корисник за	а ословодување од акциза (1) Специјални предмети 🔻	
рој на одоорение	преодрување на национален производ	
лавен дел) Враќа	пационален производ	
	Шифра на национален производ	
	Шифра на категорија на национален производ 🔹	Шифра од КН
and see 1	Категорија на национален производ од алкохол 🔹	Потекло на производ
	Категорија на национален производ од тутун 💌	Број на акцизен склад
Fassey sea . Fa		
главен дел - ед		Пребарување Избриши
Име на снабдув	Шифра Вредност	
	E420E00001222 EVPO CVIEP 5C-05	
	E420E00001234 EVPO CYTEP 5C-98	
	E420E00003615 AB//O EEH3//H <=0.013 r/n	
	E420E00003880 EXPO CYTEP EC-95 v8	
ационален про	Е430E00001186 ЕУРОДИЗЕЛ	
Шифра на наци	Е430E00002043 ЕКО ДИЗЕЛ	
Шифра од КН	E440E00001206 EKCTPA ЛЕСНО ЕЛ-1	
Национално пот	<u>Е450E00001247</u> КЕРОЗИН	
Количина	E500E00001288 THF-ПРОПАН	
	E500E00001290 THF-5yTAH	
	<u>S200N10001301</u> ВИСКИ 2Л ИЛИ <	
	<u>S200N10001313</u> ЛИКЕРИ 2Л ИЛИ <	
ресметување н	<u>S200N10001325</u> МАСТИКА 2Л ИЛИ <	
	<u>S200N10001337</u> КОЊАК 2Л ИЛИ <	
-	<u>S200N10001349</u> РАКИЈА 2Л ИЛИ <	
Deserves	S200N10001440 СТРУМИЧКА МАСТИКА 1Л 43%	
пресметув	S200N10001451 СТРУМИЧКА МАСТИКА 0,7Л 43%	

Слика 17

Се избира соодветниот акцизен производ од фактурата која претходно е наведена, со кликање на шифрата на производот која е обележана со црвена боја. Во полето количина се внесува потрошената количина. Во делот приложени документи се наведуваат документите кои се приложуваат кон барањето (слика 18).

(Главен дел) Враќање на акциза	
**** ** * * ****	
	Датум на промет 02.12.2019
Thasen geville concrete peoplement opog na salivic 1	Број на фактура
Име на снабдувач	Датум на фактура 03.12.2019 📰
	Износ на фактура 6000
Национален производ	
Шифра на национален производ Е420Е00001222 ЕУРО СУПЕР БС-95	Приложени документи, потврди и одобренија
Шифра од КН 27101245	Тип на документ АКСЗ • АКЦ-13 - Барање за враќа
Национално потекло 🗹	Број на декларација
Количина 100 Литар (В) на температура	Коментари

Слика 18

Со ова барањето е комплетно пополнето и имаме во горниот дел на барањето опција за пресметка на давачките, проверка на барањето, поднесување на барањето и печатење.